

Врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 февруари 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок

1. Се одобрува Барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-212/1 од 27 јануари 2022 година за промена на категорија на приклучок на потрошувачот АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје, со ЕДБ 4030992138158, и тоа:
 - место на потрошувачка бр. 104211679000;
 - адреса на мерно место: ул. Васил Ѓоргов бр.43, Скопје;
 - постоечка категорија на приклучок: LV 1.2;
 - нова категорија на приклучок: MV2;
 - напонско ниво на мерење: среден напон и
 - локација на мерење: среден напон.
2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата од член 93 став (3) точка 5) од Законот за енергетика* за промена на категорија на приклучок од LV 1.2 во MV 2 на АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје и посебно да ја наведе причината за промена на категоријата на приклучокот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика, достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање за одобрување на промена на категорија на приклучок бр.12-212/1 од 27 јануари 2022 година.

Барањето се однесува на промена на категорија на приклучок од LV 1.2 во MV2 на потрошувачот АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје, место на потрошувачка бр. 104211679000 и адреса на мерно место ул. Васил Ѓоргов бр.43, Скопје.

Електродистрибуција ДООЕЛ има поднесено барање за промена на категорија на приклучок од LV 1.2 на MV2 како резултат на извршена техничка контрола од нивна страна, по што е констатирано дека предметното мерно место е приклучено на дистрибутивната мрежа преку приклучок кој е изведен на СН мрежа. Во прилог на барањето Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави фотографии од мерното место, ГИС скица и информација дека мерното место не е во постапка на промена на снабдувач.

После изградбата на ТС 10(20)/0,4 kV/kV, мерењето ќе се постави на СН страна, од каде произлегува дека во моментот не се исполнети условите за промена на категоријата на приклучокот од LV 2 на MV 2.

Во член 4 став (2) точка 1) од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на Република Македонија” бр. 95/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/20) (во понатамошниот текст: Тарифен систем) во категоријата MV1 припаѓаат среднонапонски приклучоци преку кои електричната енергија се презема директно од среднонапонски собирници во трансформаторска станица ВН/СН. Во член 4 став (2) точка 1) од Тарифниот систем, во категорија на приклучок MV2 припаѓаат сите среднонапонски приклучоци што не се опфатени со категорија MV1. Во член 4 став (1) точка 2) од Тарифниот систем е уредено дека во смисла на тарифниот систем под среден напон се подразбираат номинални напони 35, 20, 10 и 6kV.

Имајќи го во предвид горенаведеното како и член 4 став (2) точка 1) и точка 2) од Тарифниот систем, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

Бр. 12-212/2
3 февруари 2022 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски